

**ГОДИШЕН ЗБОРНИК**  
**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ**

**YEARBOOK**  
**OF THE FACULTY OF AGRICULTURE**



ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

**ГОДИНА 48 VOLUME**

**СКОПЈЕ-SKOPJE  
2003**

- Rossica 3 (1) 153-158, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 199034, Rusia.
16. Séguin, E. 1934. Faune de France. 28 Diptères (Brachycères) (Muscidae Acalyptratae et Scatophagidae). Fédération Française des sociétés de Sciences Naturelles. Office Central de Faunistique. Paul Lechevalier et Fils, 12 rue de Tournon, Paris.
17. Schmidt, Lea, 1970. Tablice za determinaciju insekata. Sveučilište u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
18. Sulewska, H., Michalski, T., Dubas, A. 1994. Susceptibility of maize hybrids to frit fly (*Oscinella frit* L.). Materiały Sesji Instytutu Ochrony Roślin, 34 (1) 202-207, Akademia Rolnicza, Katedra Uprawy Roli i Roślin, ul. Mazowiecka 45, 60-623 Poznań, Poland.
19. Tanasijević, N., Ilić, B. 1969. Posebna entomologija. Izdavačko preduzeće Građevinska knjiga. Beograd.
20. Umoru, P.A. 1994. Aggregation of frit fly larvae (*Oscinella spp.* And *Geomysa tripunctata* Fall.) And immature hymenopterous parasitoids in grassland in northern England. Journal of Applied Entomology, 117 (2) 158-164. Department of Pure and Applied Biology, University of leeds, UK.
21. Vukasović, P., Stanković, A., Glumac, S., Čamrag, D., Matvejev, S., Stojanović, T., Đurkić, Jelena, Pujin, V., Grujičić, G. 1964. Štetočine u bilinoj proizvodnji, opšti i specijalni deo, Univerzitet u Novom Sadu, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd.
22. Wheeler, T.A. 1994. A revision of the genus Epichlorops Becker (Diptera: Chloropidae). Entomologica Scandinavica, 25(4) 393-414. Department of Biology, Carleton University, Ottawa, Ontario K1S 5B6, Canada.

UDC: 633.18:631.52

### НАСЛЕДУВАЊЕ НА БРООТ НА ПРОДУКТИВНИ БРАТИМКИ КАЈ ХИБРИДИТЕ ДОБИЕНИ СО ЦИКЛИЧНО КРСТОСУВАЊЕ КАЈ ОРИЗОТ (ORYZA SATIVA L.)

Андев Д., Најчевска Цветанка, Илиева Верица, Андреевска Даница \*

### КРАТОК ИЗВАДОК

Предмет на истражувањата се десет сорти ориз (Oryza sativa L.) и нивните хибриди од  $F_1$  и  $F_2$  генерациите добиени со циклично крстосување (top-cross), при што се употребени две сорти како татко (монтичели и лото) и осум сорти како мајка (м-101, драџо, осоговка, йанда, месен блайт, роса маршети, корал и кришто). Анализирано е својството број на продуктивни братимки, и испитани се средните вредности, варијабилноста, начинот на наследување херитабилноста и комбинативната способност.

Од испитувањата е добиена значајна варијабилност (29,42%) кај хибридната комбинација *роса маршети* x *монтичели* во  $F_1$  генерација до многу силен (71,32%) кај хибридната комбинација *йанда* x *монтичели* во  $F_2$  генерацијата.

Херитабилноста се движи од 15,38% кај хибридната комбинација *корал* x *лото* до 69,95% кај комбинацијата *м-101* x *лото*.

Кај избранот број комбинации е утврден доминантен начин на наследување, кај три комбинации се појавува хетерозис.

Во двете испитувани хибридни генерации, вредностите на варијансата за ОКС (општата комбинативна способност) и СКС (специфична комбинативна способност) се статистички значајно високи. Во наследувањето на ова свойство, значајна улога имаат адитивните и неадитивните гени, притоа поголем удел имаат адитивните гени. Подобар комбинатор меѓу двата тестера е сортата *лото*, а меѓу мајчините компоненти во  $F_1$  и  $F_2$  генерациите статистички значајни вредности за ОКС има само сортата *м-101*. Во комбинациите со добра СКС учествува една од овие сорти.

\* Д-р Дobre Андов, научен соработник, д-р Верица Илиева, научен соработник, д-р Даница Андреевска, научен соработник, Земјоделски институт, Скопје, ОПО за ориз, 2300 Кочани, Република Македонија, д-р Цветанка Најчевска, редовен професор, Земјоделски факултет, Скопје, Република Македонија,

INHARITANCE OF THE NUMBER OF PRODUCTIVE TILLERS IN  
HIBRID OBTAINED BY TOP-CROSS IN RICE  
(*ORYZA SATIVA L.*)

Andov D., Najcevska Cvetanka, Ilieva Verica, Andreevska Danica\*\*

SUMMARY

Subject of investigation are ten rice varieties (*Oryza Sativa L.*) and their  $F_1$  and  $F_2$  generation hybrids obtained by top-cross, where two varieties (Monticelli and Loto) are used as a father, and eight varieties as a mother (M-101, Drago, Osogovka, Oanda, Mesen Blatec, Rosa Marcheti, Koral and Kripto).

The property-number of productive tillers was analysed and the average values, variability, mode of inheritance, heritability and combining ability were investigated.

Significant variability (29,42%), in the  $F_1$  generation hybrid combination Rosa Marcheti x Monticelli, to a very strong variability (71,32%) in the  $F_2$  generation, hybrid combination Panda x Monticelli were obtained in the investigations.

Heritability ranges from (15,38%) in the hybrid combination Koral x Loto to (69,95%) in the combination M-101 x Loto.

A dominant mode of inheritance has been determined in most of the combinations and three combinations had heterosis.

The variance values for GCA (General Combining Ability) and SCA (Specific Combining Ability) in both investigated hybrid generations are statistically significantly high. Significant roles in the inheritance of this property have the additive and non-additive genes where the additive genes play a major role. A better combiner among the two testers is the variety Loto, and among the mother components in the  $F_1$  and  $F_2$  generations, only the variety M-101 has statistically significant values for GCA. One of these varieties participates in the combination with good SCA.

ВВЕДЕНИЕ

Една од компонентите на приносот кај оризот е бројот на продуктивни братимки. Братењето кај оризот, зачувува со образувањето на третиот лист, а завршува со 8-9 лист. Интензитетот

\*\* D-r Dobre Andov, Scientific collaborator, D-r Verica Ilieva, Scientific collaborator, D-r Danica Andreevska, Scientific collaborator, Institute of Agriculture, Skopje, Rice Department, 2300 Kocani, Republic of Macedonia, D-r Cvetanka Najcevska, Full Professor, Faculty of Agriculture, Skopje, Republic of Macedonia.

на братењето е сортна одлика, но зависи и од условите на одгледување на оризот особено од исхраната, длабочината на плавењето, осветлувањето и густината на сеидбата.

Поинтензивното братење, особено е цел на селекцијата кај оризот што се одгледува со директна сеидба, поради тоа што при директна сеидба на оризот братењето е релативно ниско. Целта на селекцијата е создавање растенија со способност за интензивно братење, но и компактно поставени стебла, бидејќи кај сортите со силно општо братење, ако братимките се расширено поставени, може да дојде до засенчување, кое придонесува за намалување на продуктивното братење. За поефикасно користење на селекциониот материјал, потребни се информации за генетската основа и за начинот на наследувањето на ова својство.

Целта на овие истражувања е да се одреди варијабилноста, начинот на наследување и херитабилноста за својството број на продуктивни братимки кај  $F_1$  и  $F_2$ , потомствата добиени со циклично крстосување во споредба со родителите. Испитана е и комбинативната способност на родителите и хибридените комбинации во испитуваните генерации.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Извршена е хибридизација според методот на циклично крстосување (top-cross). Како материјал за хибридизација, користени десет сорти ориз (*Oryza sativa L.*), од кои осум како женски родител (осоговка, м-101, корал, драго, крипто, месен блатец, роса маршети, и панда), а две сорти (моничели и лото) како машки родител („тестери“). Предмет на испитувањата се добиените хибриди во  $F_1$  и  $F_2$  генерациите и нивните родители.

За поставување на полскиот опит, од семето на родителските сорти и хибридните комбинации е произведен расад во стакленик. Расадувањето е извршено во фаза на 2-3 листа. Споредбениот опит, беше поставен на опитното поле во ЈНУ Земјоделски институтот Скопје, ОПО за ориз - Kochanski според методот случаен блок систем, во три повторувања. Расадувањето е извршено во ленти широки 1 m со меѓуредово растојание од 20 cm и внатрередово растојание од 15 cm. За одгледување на хибридите и родителските растенија е употребена стандардна агротехника.

Во текот на испитувањата се анализирани повеќе квантитативни свойства, од кои во овој труд ќе бидат презентирани резултатите за бројот на продуктивни братимки.

Резултатите добиени од мерењата во  $F_1$ ,  $F_2$ , и кај нивните родители се обработени варијационо - статистички по Mudra (1958). Разликите меѓу средните вредности се тестирали со LSD тестот.

За оценување на начинот на наследувањето е користен тестот на сигнifikантност на средните вредности на хибридната генерација во однос на родителскиот просек, по Borojević (1965).

Разликите меѓу средните вредности на потомствата и двета родители се тестирали според t тестот.

Херитабилноста, во широка смисла во  $F_2$  генерацијата, за секоја хибридна крстоска е пресметана според Mather (1949).

Анализата на оштата комбинативна способност (OKC) и специфичната комбинативна способност (CKC), во која се вклучени родителските компоненти,  $F_1$  и  $F_2$  генерациите, е извршена по Griffing (1956), метод 2, модел 1, адаптирана за top-cross според Savchenko (1973).

При тестирањето на сигнifikантноста на разликите е користен F тестот.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### ВАРИЈАБИЛНОСТ, ХЕРИТАБИЛНОСТ И НАЧИН НА НАСЛЕДУВАЊЕ

Со најголем просечен број продуктивни братимки на растение кај родителските компоненти (Табели 1 и 2) се одликува сортата *m-101* (8,66), а со најмал број на братимки сортата *танд*а (6,30).

Во  $F_1$  генерацијата, со најголем просечен број братимки се карактеризира хибридната комбинација *m-101 x монитичели* (9,90), а со најмал број братимки *корал x монитичели* (5,90).

Во  $F_2$  генерацијата, најголем просечен број братимки има хибридната комбинација *m-101 x монитичели* (10,28), а најмал број братимки има *корал x монитичели* (5,21).

Меѓу родителските компоненти, со највисоко варирање во однос на ова свойство, се карактеризира сортата *роса маршети* (48,9%), а со најмало варирање сортата *лойто* (33,79%). Меѓу хибридните комбинации во првата генерација со највисок варијационен кофициент се карактеризира *m-101 x монитичели* (52,00%), а кај единките од хибридната комбинација *роса маршети x монитичели* има најмало варирање (29,42%).

Во  $F_2$  генерацијата највисок варијационен кофициент за број на братимки меѓу крстоските има *танд*а x *монитичели* (71,32%). Најниско варирање во однос на бројот на братимки има крстоската *месен блайец x лойто* (43,71%).

Кофициентите на варирање во нашите истражувања се слични со кофициентите на Dascalov (1987), Kaul i Garg (1979) и Горгиева (1997), додека варијабилноста на ова свойство била пониска во резултатите на Reddy (1992) и Sawant и сор.(1994).

Херитабилноста се движи од 15,38% кај крстоската *корал x лойто*, каде што во вкупната фенотипска експресија еколошката варијанса учествува со 84,61% до 69,95% кај комбинацијата *m-101 x лойто* каде што еколошката варијанса учествува со 30,04%. Ако се анализира херитабилноста во однос на тестерите, може да се забележи дека во просек херитабилноста кај хибридните комбинации каде е употребена сортата *лойто* како тестер се повисоки. Овие податоци укажуваат дека кај нив еколошката варијанса имала помало влијание во наследувањето на бројот на продуктивни братимки, во споредба со хибридните комбинации каде што како тестер е употребена сортата *монитичели* (Табели 1 и 2).

Резултатите за херитабилноста од нашите истражувања се слични со резултатите објавени од Lokaprakash и. сор. (1992), Sawant и сор (1994), Kaul и Garg (1979) и Горгиева (1997). Повисоки вредности за херитабилноста во поширока смисла за испитуваното свойство добиле Babu и Soundrapandian (1993).

Во однос на начинот на наследување во  $F_1$  генерацијата кај хибридните комбинации *крийтто x монитичели*, *танд*а x *монитичели*, *осодовка x монитичели*, *драго x монитичели*, *роса маршети x монитичели*, *m-101 x лойто*, *крийтто x лойто*, *осодовка x лойто*, *месен блайец x лойто* и *корал x лойто* не се покажа статистички значајна разлика меѓу средните вредности на хибридните комбинации и нивните родители за бројот на продуктивни братимки, бидејќи родителите не се разликуваат значајно меѓу себе. Кај хибридните комбинации *m-101 x монитичели*, *танд*а x *лойто* и *драго x лойто* наследувањето е доминантно кон родителите со повисоки средни вредности, а кај крстоските *месен блайец x монитичели* и *корал x монитичели* наследувањето е негативно доминантно.

Таб. 1.- Број на продуктивни братимки  
Table 1.- Number of productive tillers

| Родители и комбинации<br>Parents and combinations | $\bar{x}$              | sx   | s    | CV%   | t-test |       | $h^2$ |
|---|------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------|
|   |                        |      |      |       | ♀      | ♂     |       |
| M-101   | P♀ 8,66                | 0,65 | 3,58 | 41,36 |        |       |       |
| M-101 x монтчили                                  | F <sub>1</sub> 9,90+d  | 0,94 | 5,14 | 52,00 |        | **    |       |
|   | F <sub>2</sub> 10,28+d | 0,58 | 5,59 | 54,34 | **     | 49,70 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Крипто  | P♀ 7,13                | 0,48 | 2,63 | 36,95 |        |       |       |
| Крипто x монтчили                                 | F <sub>1</sub> 7,00    | 0,51 | 2,79 | 39,88 |        |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,68-d  | 0,40 | 3,84 | 67,52 | *      | 49,04 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Панда   | P♀ 6,30                | 0,55 | 3,06 | 48,63 |        |       |       |
| Панда x монтчили                                  | F <sub>1</sub> 7,50    | 0,49 | 2,70 | 36,00 |        |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,47    | 0,41 | 3,90 | 71,32 |        | 46,49 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Осоговка  | P♀ 7,03                | 0,57 | 3,12 | 44,41 |        |       |       |
| Осоговка x монтчили                               | F <sub>1</sub> 6,00    | 0,45 | 2,50 | 41,75 |        |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,56-d  | 0,36 | 3,43 | 61,76 | *      | 32,75 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Драго   | P♀ 6,53                | 0,42 | 2,34 | 35,89 |        |       |       |
| Драго x монтчили                                  | F <sub>1</sub> 7,00    | 0,53 | 2,92 | 41,77 |        |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,81    | 0,32 | 3,05 | 52,10 |        | 22,01 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| М. блатец   | P♀ 8,00                | 0,49 | 2,71 | 33,95 |        |       |       |
| М. блатец x монтчили                              | F <sub>1</sub> 5,96-d  | 0,40 | 2,22 | 37,21 | **     |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,11-h  | 0,31 | 2,98 | 58,47 | **     | *     | 24,88 |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Р. маршети  | P♀ 7,10                | 0,63 | 3,47 | 48,97 |        |       |       |
| Р. маршети x монтчили                             | F <sub>1</sub> 6,73    | 0,36 | 1,9  | 29,42 |        |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 6,08    | 0,35 | 3,32 | 54,53 |        | 27,93 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |
| Корал   | P♀ 7,36                | 0,47 | 2,61 | 35,55 |        |       |       |
| Корал x монтчили                                  | F <sub>1</sub> 5,90-d  | 0,45 | 2,49 | 42,30 | *      |       |       |
|   | F <sub>2</sub> 5,21-d  | 0,32 | 3,10 | 59,54 | **     | 27,62 |       |
| Монтчили  | P♂ 6,33                | 0,51 | 2,79 | 44,14 |        |       |       |

LSD 0,05 F<sub>1</sub> 0,69 F<sub>2</sub> 1,28

0,01 1,25 2,04

x - хетерозис (heterosis); д - доминантност (dominance)

Таб. 2.- Број на продуктивни братимки  
Table 2.- Number of productive tillers

| Родители и комбинации<br>Parents and combinations | $\bar{x}$             | sx   | s    | CV%   | t-test |   | $h^2$  |
|---|-----------------------|------|------|-------|--------|---|--------|
|   |                       |      |      |       | ♀      | ♂ |        |
| M-101   | P♀ 8,66               | 0,65 | 3,58 | 41,36 |        |   |        |
| M-101 x лото                                      | F <sub>1</sub> 7,80   | 0,47 | 2,61 | 33,56 |        |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 7,63   | 0,57 | 5,40 | 70,84 |        |   | 69,95  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Крипто  | P♀ 7,13               | 0,48 | 2,63 | 36,95 |        |   |        |
| Крипто x лото                                     | F <sub>1</sub> 8,43   | 0,68 | 3,76 | 44,66 |        |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 6,54-d | 0,47 | 4,50 | 68,83 |        | * | 54,36  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Панда   | P♀ 6,30               | 0,55 | 3,0  | 48,63 |        |   |        |
| Панда x лото                                      | F <sub>1</sub> 8,86+d | 0,67 | 3,72 | 41,96 | **     |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 8,43+d | 0,58 | 5,57 | 66,15 | **     |   | 67,99  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Осоговка  | P♀ 7,03               | 0,57 | 3,12 | 44,41 |        |   |        |
| Осоговка x лото                                   | F <sub>1</sub> 6,96   | 0,43 | 2,37 | 34,02 |        |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 6,60   | 0,43 | 4,11 | 62,40 |        |   | 56,70  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Драго   | P♀ 6,53               | 0,42 | 2,34 | 35,89 |        |   |        |
| Драго x лото                                      | F <sub>1</sub> 7,96+d | 0,47 | 2,60 | 32,71 | *      |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 6,61   | 0,32 | 3,03 | 45,89 |        |   | 31,409 |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| М. блатец   | P♀ 8,00               | 0,49 | 2,71 | 33,95 |        |   |        |
| М. блатец x лото                                  | F <sub>1</sub> 7,63   | 0,46 | 2,52 | 33,08 |        |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 6,54-d | 0,30 | 2,86 | 43,71 | *      |   | 16,85  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Р. маршети  | P♀ 7,10               | 0,63 | 3,47 | 48,97 |        |   |        |
| Р. маршети x лото                                 | F <sub>1</sub> 9,33+h | 0,69 | 3,80 | 40,71 | *      | * |        |
|   | F <sub>2</sub> 8,03   | 0,49 | 4,73 | 58,96 |        |   | 50,70  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |
| Корал   | P♀ 7,36               | 0,47 | 2,61 | 35,55 |        |   |        |
| Корал x лото                                      | F <sub>1</sub> 7,90   | 0,45 | 2,49 | 31,59 |        |   |        |
|   | F <sub>2</sub> 5,65-h | 0,29 | 2,78 | 49,31 | *** ** |   | 15,38  |
| Лото  | P♂ 7,63               | 0,47 | 2,58 | 33,79 |        |   |        |

LSD 0,05 F<sub>1</sub> 0,69 F<sub>2</sub> 1,28

0,01 1,25 2,04

x - хетерозис (heterosis); д - доминантност (dominance)

Позитивен хетерозис се појави само кај една хибридна комбинација (*роса маршети x лото*).

Во  $F_2$  генерацијата најчест начин на наследување е доминантниот. Позитивно доминантно е наследувањето кај крстоските *m-101 x монитичели* и *ланда x лото*. Доминантно кон родитеците со пониски средни вредности за својството број на братимки се наследува кај хибридените комбинации *крийто x монитичели*, *осоговка x монитичели*, *корал x монитичели*, *крийто x лото* и *месен блайец x лото*. Негативен хетерозис е утврден кај хибридените комбинации *месен блайец x монитичели* и *корал x лото*. Кај хибридените комбинации *ланда x монитичели*, *драго x монитичели*, *роса маршети x монитичели*, *m-101 x лото*, *осоговка x лото*, *драго x лото* и *роса маршети x лото* не постојат сигнifikантни разлики меѓу нивните средни вредности и средните вредности на нивните родители.

Начинот на наследување на ова својство во нашите испитувања е сличен со наследувањето во резултатите на Caranhan и сор. (1972) каде што наследувањето најчесто било полудоминантно и доминантно, а во некои комбинации се јавил и хетерозис. Во испитувањата на Ѓорѓиева (1997) најчест начин на наследување бил супердоминантниот и доминантниот, а се појавил и интермедијарен начин на наследување.

## АНАЛИЗА НА КОМБИНАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ

Од анализата на варијансата на комбинативните способности, представена во Табела 3 може да се заклучи дека во првата и во втората хибридна генерација, вредностите на варијансата за општата и специфичната комбинативна способност се статистички значајно високи.

Ова укажува дека во наследувањето на бројот на продуктивни братимки значајна улога имаат адитивните и неадитивните гени. Односот меѓу општата и специфичната комбинативна способност е во поглавјето за општата комбинативна способност што укажува на тоа дека адитивната компонента има поголем удел во контролата на наследувањето на бројот на продуктивни братимки. Доминантниот и супердоминантниот начин на наследување, утврдени при анализа на наследувањето на својството одделно за сите комбинации може да се препостави дека се најверојатно резултат на интералелната интеракција.

Високосигнifikантни вредности за ОКС и СКС, при што ОКС била повисока од СКС добиле и Singh и сор. (1980), Li и Chang (1970), Sigh и Panwar (1993), Singh и Nanda (1976) и Majumdar и сор. (1989). Спротивно повисоки вредности за СКС од ОКС за број на братимки во своите истражувања добиле Nanchariah и сор. (1974) и Ramalingam и сор. (1993).

Од резултатите прикажани во Табела 4, за вредностите на општата комбинативна способност, произлегува дека подобар позитивен комбинатор за својството број на братимки, меѓу двата тестера е сортата *лото*, во двете хибридни генерации. Од мајчините компоненти во  $F_1$  и во  $F_2$  генерациите, статистички значајни вредности за општата комбинативна способност има само сортата *m-101*.

Таб. 3.- Анализа на варијансата на комбинативните способности за број на продуктивни братимки.

Table 3.- Variance analysis of the combining ability for number of productive tillers

| Извори на варијација<br>Sources of variance | Степен на слобода<br>Degrees of freedom | $F_1$            |                     |   | $F_e$ | $F_2$            |                     |         |
|---|---|------------------|---------------------|---|-------|------------------|---------------------|---------|
|   |   | Сума на квадрати | Средина на квадрати | Степен на слобода<br>Degrees of freedom |       | Сума на квадрати | Средина на квадрати | $F_e$   |
| OKC <sub>M</sub>                            | 7                                       | 8,95             | 1,28                | 4,212**                                 | 7     | 17,04            | 2,43                | 13,62** |
| OKC <sub>T</sub>                            | 1                                       | 4,95             | 4,95                | 16,293**                                | 1     | 2,89             | 2,89                | 16,22** |
| CKC   | 7                                       | 6,91             | 0,98                | 3,253**                                 | 7     | 9,23             | 1,31                | 7,38**  |
| Греника                                     | 464                                     |                  | 0,30                |   | 1424  |                  | 0,17                |         |
| OKC <sub>M</sub> /CKC                       |   | 1,29             |                     |   |       | 1,84             |                     |         |
| OKC <sub>T</sub> /CKC                       |   | 5,00             |                     |   |       | 2,19             |                     |         |

OKC <sub>M</sub> Општа комбинативна способност на сортите мајки (General Combining Ability of varieties mothers)

OKC <sub>T</sub> Општа комбинативна способност на сортите татковци (General Combining Ability of varieties fathers)

Таб. 4.- Општа комбинативна способност на родителите за број на продуктивни братимки

Table 4.- General combining ability of the parents for number of productive tillers

| Родители<br>Parents | O K C (GCA)    | Ранг (Range) | O K C (GCA)    | Ранг (Range) |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                     | F <sub>1</sub> |              | F <sub>2</sub> |              |
| Монтичели           | -0,55          | -            | -0,42          | -            |
| Лото                | 0,55**         | +            | 0,42*          | +            |
| SE                  | 0,27           |              | 0,21           |              |
| LSD 0,05            | 0,54           |              | 0,41           |              |
| 0,01                | 0,71           |              | 0,54           |              |
| M -101              | 1,29**         | 1            | 2,38**         | 1            |
| Крипто              | 0,16           | 4            | -0,46          | 5            |
| Панда               | 0,62           | 2            | 0,37           | 3            |
| Осоговка            | -1,07          | 8            | -0,49          | 6            |
| Драго               | -0,07          | 5            | -0,37          | 4            |
| М. блатец           | -0,75          | 7            | -0,75          | 7            |
| Р. маршети          | 0,47           | 3            | 0,48           | 2            |
| Корал               | -0,65          | 6            | -1,14          | 8            |
| SE                  | 0,55           |              | 0,42           |              |
| LSD 0,05            | 1,08           |              | 0,82           |              |
| 0,01                | 1,42           |              | 1,08           |              |

Вредностите за СКС за својството број на продуктивни братимки се дадени во Табела 5. Статистички значајни вредности за специфичната комбинативна способност, во однос на другите комбинации, во F<sub>1</sub> генерацијата има комбинацијата *m-101 x монтичели*, која е резултат на крстосување на еден добар и на еден лош комбинатор. Во втората генерација највисоки вредности за специфичната комбинативна способност имаат хибридните комбинации *m-101 x монтичели* и *панда x лото*. Двете хибридни комбинации се резултат на крстосување на еден добар општ комбинатор со еден лош комбинатор.

Таб. 5.- Специфична комбинативна способност на хибридните комбинации за број на продуктивни братимки

Table 5. - Specific combining ability of the hybrid combinations for number of productive tillers

| Крстоски<br>Combinations | С К С(SCA)     |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
|                          | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> |
| M-101 x монтичели        | 1,60**         | 1,75**         |
| Крипто x монтичели       | -0,16          | -0,00          |
| Панда x монтичели        | -0,12          | -1,05          |
| Осоговка x монтичели     | 0,07           | -0,09          |
| Драго x монтичели        | 0,07           | 0,02           |
| М. блатец x монтичели    | -0,27          | -0,29          |
| Роса маршети x монтичели | -0,74          | -0,54          |
| Корал x монтичели        | -0,44          | 0,20           |
| M-101 x лото             | -1,60          | -1,75          |
| Крипто x лото            | 0,16           | 0,00           |
| Панда x лото             | 0,12           | 1,05**         |
| Осоговка x лото          | -0,07          | 0,09           |
| Драго x лото             | -0,07          | -0,02          |
| М. блатец x лото         | 0,27           | 0,29           |
| Роса маршети x лото      | 0,74           | 0,54           |
| Корал x лото             | 0,44           | -0,20          |
| SE                       | 0,43           | 0,33           |
| LSD 0,05                 | 0,85           | 0,65           |
| 0,01                     | 1,12           | 0,86           |

## ЗАКЛУЧОК

Врз основа на добиените резултати од истражувањето, може да се донесат следниве заклучоци:

- Со најголем просечен број продуктивни братимки на растение кај родителските компоненти се одликува сортата *m-101*(8,66), а со најмал сортата *шанда* (6,30). Во F1 генерацијата со најголем просечен број братимки се карактеризира хибридната комбинација *m-101 x монийчели* (9,90), а со најмал *корал x монийчели* (5,90). Во F2 генерацијата најголем број на братимки има хибридната комбинација *m-101 x монийчели* (10,28), а најмал *корал x монийчели* (5,21).
- Херитабилноста се движи од 15,38% кај крстоската *корал x лошо* до 69,95% кај комбинацијата *m-101 x лошо*. Во просек, вредностите за херитабилноста кај хибридните комбинации каде што е употребена сортата *лошо* како тестер, се повисоки.
- Начинот на наследувањето на ова својство, во двете генерации, најчесто е доминантен. Позитивен хетерозис е утврден само кај една хибридна комбинација (*рјаса мариешети x лошо*)
- Во двете хибридни генерации, вредностите на варијансата за општата и специфичната комбинативна способност се статистички значајно високи, односот меѓу ОКС и СКС е во полза на ОКС.
- Подобар општ комбинатор за својството број на братимки, меѓу двета тестера е сортата *лошо*, во двете хибридни генерации. Од мајчините компоненти во двете генерации најдобар општ комбинатор со статистички значајни вредности е сортата *m-101*.
- Најдобра крстоска за натамошна селекција на ова својство е *m-101 x монийчели*, која има високозначајни ЕКС вредности во двете генерации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Даскалов А. 1987: Вариабилност на некои основни количествени признаки при ориза (*Oryza sativa*, L.). Научни трудове генетика, Т. XXXII, Кн. 2, 181-187. Пловдив.
2. Ѓорѓиева В. 1997: Некои генетски карактеристики на хибридите добиени со крстосување на културни бели сорти црвенозрнести генотипови ориз. Магистерски труд. Земјоделски факултет, Скопје.
3. Кацаров К., Милев В. 1966: Ориз. Христо Г, Данов, Пловдив.
4. Савченко В. К. 1973: Метод оценки комбинационной способности генетически разнокачественных наборов родительских форм. Методики генетико-селекционного и генетического эксперимента. Минск, „Наука и техника“, стр. 48.
5. Babu J. R., Soundrapandian G. 1993: Genetic variability and association studies in *F<sub>3</sub>* generation of rice (*Oryza sativa* L.). Madras Agricultural Journal, 80 (12) 711-712.
6. Borojević S. 1965: Način nasleđivanja i heritabilnost kvantitativnih svojstava ukrštanjima raznih sorti pšenice. Savremena poljoprivreda, 7-8,587-607. Beograd.
7. Griffing B. 1956: A generalized treatment of the use of diallel in quantitative inheritance. Heredity, 10: 31-50.
8. Kaul M. L. H., Garg R. 1979: Phenotypic variation, intercorrelations and genetic parameters in rice. Genetika, Vol. 11, No 1, 57-73.
9. Li C. C., Chang T. T. 1970: Diallel analysis of agronomic traits in rice (*Oryza sativa* L.). Bot. Bull. Academia Sinica 11-61.
10. Lokaprakash R., Shivashankar G., Mahadevappa M., Gowda B. T. S Kulkarni R.S. 1992: Study on genetic variability, heritability and genetic advance in rice. Indian Journal of Genetics & Plant Breeding 52(4):416-421.
11. Majumdar N. D., Borthakar D. N., Rakshit S. C. 1989: Heterosis in rice under phosphorus stress. Indian Journal Genetics, 50(1):13-17
12. Mather K. 1949: Biometrical Genetics. Methuen, London.

13. Mather K., Jinks J. L. 1971: Biometrical genetics. Sec.Ed., Chapman and Hall, London.
14. Mudra A. 1958; Statistische methoden fur Landwirtschaftliche Versutche. Berlin Hamburg.
15. Nanchariah D., Nanda J. S. Choudhary R. C. 1974: Genetics of some characters associated with yield in dwarf rice. Indian Journal of Agricultural Science, 44: 736 - 740.
16. Reddy J. N. 1992: Genetic parameters in early upland rice under different environments. ~~Orissa Journal of Agricultural Research, 5 (1/2) 58- 62.~~
17. Ramalingam J., Vivekanandan, P., Vanniarajan C. 1993: Combining ability analyzis in lowland early rice. Crop Research (Hisar), 6(2) 228- 233 Agricultural College and Research Institute, Madurai.
18. Singh A., Singh R., Panwer D. V. S. 1993: Combining ability estimates in rice (*Oryza sativa* L.). Agricultural Science Digest (Karnal), 13 (3/4) 173-176.
19. Singh D. P., Nanda J.S. 1976: Combining ability and heritability in rice. Indian Journal of Genetics & Plant breeding, 36:10 -15.
20. Singh R. P., Singh R. R., Singh S. P., Singh R.V. 1980: Estimation of genetic components of variation in rice. *Oryza*, 17,24-28
21. Sawant D. S., Patil S. I., Bhave S. G. 1994: Variability, heritability and genetic advance in pure lines of lowland rice. Annales of Agricultural Research, 15(1) 27-30.